

**РАСПОРЕД
НА ЗАНИМАЊА ПО КЛАСИ НА ОПАСНОСТ**

А	Класа на опасност
Авто-работилници, авто-сервиси и гаражи	
а) технички персонал кој врши надзор	I
б) перачи на коли	II
в) шофери професионалци, механичари со и без вршење на пробно возење со цел за испитување на автомобили и моторцикли, занаетчиски и други квалификувани и неквалификувани работници	III
г) лица кои обавуваат технички преглед за регистрација на возила	II
Авто-возење – учители	III
Автобуски и авто-превозни претпријатија	
а) технички раководители кои вршат канцелариски работи и надзори и останатиот персонал кој врши само канцелариски работи	I
б) ревизори и сообраќајци кои вршат контрола и надзор на теренот кондуктери и домаќинки во автобуси (стјуардеси)	II
в) гаражери, автомеханичари, автолимери, автолакери, шофери, помошници шофери и пратители	III
Авијатичари - посада на воздухоплови - спрема посебната тарифа	
Агенти	
а) книжарници и лексикографски организации, улични продавачи на лотарии и весници и застапници на осигурување	I
б) трговски патници и агенти на деловни здруженија и организации	II
Административна служба	
Персонал кој обавува административна или канцелариска техничка работа во установи, заводи во државна или јавна управа, трговски, сообраќајни и други организации и фабрики	I
Аеродроми (цивилни)	
а) управен персонал, професионално-нелетечки персонал кој не работи физички (метеоролози, сигналисти, радиотелеграфисти и сл.)	I
б) нелетечки персонал кој работи физички (механичари, монтери и сл.)	III
Аптеки	
магистри, фармацевтски техничари, лаборанти, таксатери на рецепти, книговодители, благајници и друг административен персонал	I
Армија	
а) административниот, правниот, финансискиот и другиот персонал кој исклучиво работи канцелариски работи во сите копнени единици и воено воздухопловство, интендантска служба во копнена војска и воено воздухопловство, како и претходно наброениот персонал кој службено патува и музичари	I
б) сувоземна пешадија, техничка служба, освен оние кои ракуваат со експлозив, како и служба за врски и ветеринари	II
в) артилерија, гранична и крајбрежна служба, хемиска служба, инжинерија и смучари, коњаници, тенковски единици, моторизирана и техничка служба која ракува со експлозиви	III
г) пиротехничари	III + 100%
д) санитетска служба - види болници и лекари	
ф) летачки персонал - спрема посебната тарифа	
е) воена морнарица и флота - види морнарица - воена	
Аранжери	
а) аранжери на излози и аранжер-декоратер кои работат во работилници, на изложби и излози	II
б) аранжери кои работат на скели	III
Артистички театар, вориете, естради	

а) билетари, бинен-мајстори, директори и другиот управен и канцелариски персонал	I
б) балерини на душеме, магионичари, жонглери и клонови	II
в) борачи, боксери, балерини на жица, акробати и еквилибристи	III
Археолози	II
Б	
Бабици	I
Балет	
а) учители на балетот	I
б) играчи на балетот	II
Багеристи, булдожеристи	III
Бензински станици (пумпи)	
а) персонал кој физички не работи (благајници и др.)	I
б) перачи на коли и другиот персонал	II
Бифеџии - види угостителски организации	
Благајник	I
Болници, поликлиники, амбуланти и домови за истоштени	
а) стручен болнички и медицински персонал	I
б) вратари	I
в) лаборанти	II
г) персонал на кујните, пералните и чистачки	II
д) квалификувани работници - види „Занаџии“	
ѓ) останати работници	III
е) лекари - види посебно лекари	
Болници за нервни и душевни болести	
а) Управник и лекари	II
б) вратари и персонал кој работи во кујни и перални	II
в) болничари, помошни лекари и др. стручно здравствен персонал и чистачки	III
Бродарство (Трговска морнарица)	
А.Поморска пловидба	
а) офицери, кормирани, пилоти, лекари и друга посада	
-Момчиња и персонал	III
Б.Речна пловидба	
а) офицери, кормилари, пилоти, лекари	II
б) друга посада, момчиња и персонал	III
В.Персонал на пристаништа - види пристаништен персонал	
В	
Вајари - уметници, вајарски помошници	II
Ветеринари и ветеринарски техничари	II
-ако работат во зоолошки градини	III
Водичи	
а) по градови, музеи, на инвалиди и слепи	I
б) по јами	II
в) на високи ридови, ледници (глечер)	III
Вратари	

а) во болници за душевни и нервни болести и казнено-поправни домови	II
б) сите останати	I
Вртешки-рингишпили - види Забавни паркови	
Г	
Гаражи - види Авто работилници	
Гасители на вар (вапни)	III
Геолози	
а) само за површински работи	I
б) за површински и подземни работи	III
Геометри и геодети - фигуранти и помошници	II
Градинари	
а) ако вршат само надзор	I
б) ако физички работат	II
Градежништво	
а) архитекти, инжињери, превземачи, градежни техничари:	
1.што вршат надзор над работи на терен	I
2.што вршат само надзор над работите во тунели, рудници, градба на мостови, хидроцентрали, брани и бунари	II
б) градежни мајстори:	
1.што вршат само надзор над работите	II
2.кои физички работат	III
3.што вршат надзор над работите во тунели, рудници, при градба на мостови, хидроцентрали, брани и бунари	III
в) сидари	III
г)работници што работат на градежи, патишта, железнички пруги, градба на тунели, мостови, ровови, хидроцентрали, брани, кесони и бунари	III
д) минери	III + 100%
Графички заводи - печатници	
а) директори, фактори, раководители, коректори	I
б) машинисти, влагачи, машино-слагачи, работници во ротации картонажери, цинкографи, литографи, рачни слагачи и метери	II
Граничари - види Армија	
Гробишта	
чувари, копачи на гробови, носачи на мртвци, како и работници вработени во крематориуми	II
Д	
Дадилки (негователки на деца)	I
Детски забавишта (домови, градинки и сл.) управници, воспитувачи и негователки на деца	I
Дентисти – заботехничари	I
Дезинсектори и дезинфектори	III
Дизаличари - управувачи на кранови, багеристи, булдужеристи	III
Домаќинки	
а) кои работат само во домаќинството и градини	I
б) кои работат во земјоделие (без машини) или во штали	II
Домари - види настојници на зграда	
Домар во планински домови	I
Домови за старци - изнемоштени	

а) стручно-болнички и медицински персонал и вратари	I
б) персонал во кујна, перална и чистачи	I
в) квалификувани работници - види Занаетчи	
г) други работници	III
Доставувачи на стоки	
а) кои вршат пренос на стоки со рачни колкички и трицикли	II
б) кои вршат пренос на стоки со моторни колички	III
Доставувачи на пари	II
Дрвосечачи	III
Дресери на кучиња	II
Е	
Економии - види „Земјоделски стопанства“	
Електрани и дистрибутери на електрична енергија	
а) инжињери и монтажни надзорници	II
б) мерачи на сила и напон на струја, персонал за монтажа и одржување на внатрешни и надворешни водови (персонал кој доаѓа во допир со струја од напон преку 220 W и другиот персонал)	III
в) чистачи на струјомери-бројачи	I
Ергели	
а) директори-управници	II
б) коњари, работници во штали, дресери, тренери и други работници и џокери	III
Ж	
Железнички работилници и ложилници	
а) управници и шефови	I
б) инжињери и техничари	II
в) инжињери и техничари ако работат исклучиво во канцеларија	I
г) рабоводители и надзорни мајстори	II
д) квалификувани и неквалификувани работници	III
ф) административен персонал	I
Железнички сообраќај	
а) стручно сообраќаен и административен станичен персонал кој работи исклучиво во канцеларии	I
б) кондуктери, контролори, ревизори, возоводачи, надзорници на локомотиви, манипуланти, прегледувачи на коли, попишувачи на коли, поштенско-административен персонал, чувари на пруги, мазачи, чистачи на коли, персонал на вагон ресторан и коли за спиење	II
в) персонал на подвижни бифиња	II
г) машиновозачи, машиновозачи на маневри, ложачи и возачи	III
д) кочничари, скретничари, надзорници на скретници	III
ф) јаглениари, рамери, пружни работници, работници за утовар и растовар и слично	III
е) маневарски персонал	III
ж) персонал кој ги одржува електро уредите - види под електрани и дистрибутери на електрична енергија	
З	
Забавни паркови	
а) управник-директор, билетари, благајник и друг управен персонал	I
Физички работници	III
Задругари	
а) управници и работодаатели	I

б) набавно-продажни задруги - види „трговски претпријатија“	
в) преработувачки задруги - види „Занаетчи“	
г) селански работни задруги - види земјоделски „стопанства“	
Занаетчи	
Како занаетчи во смисол на овој попис се сметаат:	
а) самостојни занаетчи мајстори, нивни помошници и ученици во стопанство	
б) квалификувани занаетчиски мајстори и квалификувани работници на работа во установи, заводи и јавни организации	
Аранжери на излози	II
Абаџии	II
Авто механичари, автолимаи, авто-лакери, авто бравари, автотапетари, авто-колари, авто-електричари, авто-електричари за акумулатори	III
Бочвари	
- без машини (рачна работа)	II
- со машини	III
Багеристи	III
Бакро - ковач (бакрачар)	III
Бандажисти - ортопедски мајстори	II
Бојџии	II
Бравари	III
Бербери, фризеры, маникери	II
Брусачи на стакло, на ножеви и ножици	II
Бунарџии - копачи на бунари	III
Воздухопловство цивилно - види Аеродроми	
Воскари (свеќари, лицидери)	II
Волновлачари	II
Вулканизери на гуми	III
Галванизери, галванопластичари	III
Гатеристи за режење на дрва и камења	III
Гравери, цезелери	II
Глачалец на камења	II
Глачалец на канал	II
Глачалец на алишта и ракавици	II
Глазер на керамика	II
Глиничар грнчар	II
Глодач - стругар	
- дрвени предмети	II
- камени предмети	III
- стаклени предмети	II
Гостилничар	II
Градежен бравар	III
Декоратери	
- кои работат во работилници, на изложби и во изложби	II
- кои работат на скели	III
Дезинфектори, дезинсектори, дератизатори	III

Дрвотокари	
- ако е рачна работа	II
- ако е работата со машини	III
Дрворезбар	II
Дувачи на стакло	III
Електро-монтери, електричари, електро-инсталатери, електромеханичари и електро-заварувачи	III
Заварувачи	III
Сидари	III
Своноливници	III
Изработувач на перики	II
Изработувач на скии	III
Изработувач на вештачко цвеќе	II
Изработувач на музички инструменти	II
Изработувач и поправувач на музички инструменти	II
Изработувач на сита	II
Изработувач на крагни	II
Инсталатери на електрични, плински и водоводни инсталации	III
Јажари	II
Јорганџии	II
Јагленари (ќумурџии)	III
Јувелири (златари)	II
Качари (бочвари)	
- рачна работа	II
- со машини	III
Каменоресци	III
Каросеристи	III
Касапи	III
Казанџии	III
Капари (капарџии)	II
Керамичари	II
Китничари (вештачко цвеќе)	II
Клавир – штимери	II
Клесари	
- брусери	III
- млински камен	III
- камен за споменици	III
Книговрзувачи и картонажери	II
Кочијаши – пајтонџии	III
Колари	III
Копачи на бунари	III
Коритари	III
Кошничари	II
Котлари-бакрачари	III
Ковачи и потковувачи	III
Ковачи уметнички	III

Козметичари	II
Кожари	II
Копчари	II
Кројачи, кројачки	II
Крово-покривачи	III
Кранари	II
Лакери и политирци	III
Лимари	III
Литографи	II
Ливци на метал	III
Лондинери	II
Лончари	II
Масери	II
Манекени	I
Маникири	II
Магионичари	II
Машнари	II
Месари	III
Механичари	
- прецизна механика	II
- авто-механичари и други	III
Металустругари	III
Метлари	II
Минери	III
Мелничари (воденичари)	III
Моделари	III
Молери и бојаци	III
Модискињи	II
Никлер (галванизер)	III
Ножар	III
Ојачари	III
Оптичари	II
Острачи на сечива (брусачи)	II
Паркетари	II
Печкари (изработувачи на печки)	II
Печаторесци	II
Педикери	II
Пеглачи и пеглачки	II
Пекари	II
Пиротехничари	III + 100%
Плетачки	II
Потковувачи-ковачи	III
Перачи на алишта	II
Превозници	
- со коњска запрега и камиони	III

Пушкари	III
Пчелари	II
Радио техничари	II
Резбари	II
Ракавичари	II
Саатчи	II
Сарачи (седлари и ременари), самарџии	II
Сирењар (произведувач или продавач на сирење)	II
Сита изработувачи	II
Сликари - писмосликари	
- ако работат на скели или скалила	III
- останати сликари	II
Сода вода производител	III
Слаткари	II
Стаклари, стаклорезачи	II
Столари	
- без употреба на машини	II
- со употреба на машини	III
Стругари – пилари	
-со рачни пили, на гатери, циркулари и трачни пили	III
Тапетари	II
Ташнари – торбари	II
Тесари ако работат на покриви и друго	III
Терацери	III
Ткаачи	II
Токар - види „Глодач“	
Тракслери (дрвотокари)	II
Ќебапчи	II
Ќурчи – крзнари	II
Фарбар на мостови	III
Фасадер	III
Филиграмер	II
Фирмописец	II
-ако и монтира	III
Фотографи и фотолаборанти	II
Фризери	III
Хериктер (кројач на горниот дел од кондурите)	II
Цементари	III
Цизелари и гравери	II
Цинкографи	II
Циркуларисти	III
Цепачи на дрва	III
Циглари	II
Цревари	II
Чадорџии	II

Чамци изработувачи	II
- без машина (рачна работа)	II
- со машини	III
Чистење и бојадисување на текстил	II
Четки	II
Чевлари, опинчари и папучари	II
Чистачи – види под „Ч“	
Шеширџии – шапкари – клубучари	II
Шофери	III
Шинтери (стрводери)	III
Занаетчии на други видови кои во овој попис не се изрично споменати се распоредуваат во II класа на опасност ако работат без машина, инаку во III. Занаетчии кои вршат само надзор и управуваат во занаетчиски дејности, кои спаѓаат во III класа на опасност, се распоредуваат во II класа на опасност.	
Земјоделци	
а) селани	II
б) ако работат со машини	III
в) трактористи	III
г) комбајнери, управувачи на ваљци, плугови и сл.	III
Земјоделски стопанства	
а) директор, агроном, и друг стручен персонал, кој физички не работи	I
б) работници кои работат со машини, управувачи на ваљци плугови, комбајни, трактористи, коњушари, чувари на ждребиња, бикови и слично	III
в) други земјоделски работници и молзари	II
г) пастири на крупен добиток	III
д) пастири на ситен добиток	II
Зоолошки градини	
а) управници	II
б) ветеринари	III
в) чувари и хранители на сверови	III
г) друг квалификуван и неквалификуван персонал	III
Индустија - види фабрики, работници во фабрики и претпријатие и Техничка служба.	
Инкасанти, доставувачи на дневна пошта и курири	I
Институти (научни)	
а) персонал кој се занимава само со теоретско проучување	I
б) персонал кој врши опит (експерименти)	II
в) персонал кој работи со отровни гасови, лесно запаливи или со експлозивни материи	III
Инжињери	
а) ако работат само во канцеларии или вршат надзор на терен, по фабрики и погони каде работниците спаѓаат во II класа на опасност	I
б) ако вршат надзор во тунели, рудници, при градење на мостови, хидроцентрали, брани, бунари и погони каде работниците спаѓаат во III-та класа на опасност	II
в) ако влегуваат во тунел, ровови, рударски окна	III
Извршители - (егзекутори) судски и даночни	II
К	

Кафеани - види „Угостителски организации“	
Кастратори	III
Казнени заводи	
а) управници	I
б) надзорници, стражари, вратари и болничари	II
Келнери – види „Угостителски организации“	
Кинематографи	
а) благајници, гардеробери и билетари	I
б) технички персонал - по класи на занимање, види занаетчии	
Кланици	
а) управник – директор	I
б) управник кој врши ветеринарска служба, ветеринари, надзорници, прегледувачи на месо и цревари	II
в) други квалификувани и неквалификувани работници	III
Клавир - штимери (угодувачи) на музички инструменти	I
Книговрзувачи - види „Занаетчии“	
Кочијаши	III
Колполтери - списанија и рекламни плакати	I
Коњушари	III
Кукни помошнички (без земјоделски работи)	II
Куглани - поставувачи на чуњеви само кај таа дејност	II
Капалишта	
а) гардеробери, редари, билетари, благајници	I
б) учители за пливање и чувари на кабини	II
в) служба за спасување и неквалификувани работници	II
г) квалификувани работници - види занаетчии	
Л	
Лаборанти	II
ако работат со отровни гасови, лесно запаливи или експлозивни материи	II
Лекари	
а) хирурзи паталого-анатоми, бактериолози лекари во болници за нервни и душевни болести и казнени заводи	II
б) бродски лекари (види бродарство)	
в) забни и други лекари	I
Летачи - по посебна тарифа за летачки персонал	
Лифтбои	I
Литографи - види графички заводи - печатници	
Ложач на централно греење	II
Ловци	
а) ловци хајкачи	III
б) ловци на диви сверови	III + 50%
Лозарство	
- лозар, лозарски работник и расадничар	II
- ако работи со машини	III
М	
Магационери, во колку кај поедини врсти на производи во трговија и слично не е поинаку пропишано, се распоредуваат:	
а) лица во својство на шеф или само евидентичар на примена или издадена стока	I

б) лица под а) ако физички работат	III
в) останатиот персонал	III
Манекени	I
Млекарници, безалкохолни ресторани и слаткарници	
а) персонал кој само послужува	I
б) останатиот персонал	II
Морнарица - цивилна, види Бродарство	
Морнарица - воена	
а) административен и интендантски персонал кој работи исклучиво во канцеларија, по командите вон бродовите и музичари кои работат исклучиво на копно	I
б) административен и интендантски персонал лекари, офицери, подофицери и музичари на бродови и останати пловни објекти, морнари и останата посада на бродови и други пловни објекти	III
в) персонал на подморница	III + 50%
г) крајбрежни родови на служба во морнарица види „Армија“	
Молзари на крави - види земјоделски стопанства	
Музичари	
-концертни, оперски, во кафеани, гостилници, вариетеа, циркуси и естради	I
Н	
Набавувачи	
а) на добиток и дрва	II
б) на останата стока	I
Наставен персонал (професори, наставници, учители и тренери)	
а) само теоретска настава (евентуално и гимнастика како спореден предмет), музика и женска рачна работа, наставници со практична настава и експерименти во детски градинки и учители по играње	I
б) вежби со отровни гасови, лесно запаливи и експлозивни материји на спортски гранки: алпинистика, автотоциклизам, фудбал, рагби, хокеј, борење, бокс, циу-цица, скијање и наставници за шоферирање	III
в) поморски школи и академија со практични вежби во бродови, на останати спортски гранки и гимнастика	II
Настојници на згради	
а) ако не вршат занаетчиски поправки во згради	I
б) ако вршат занаетчиски поправки на згради	II
в) ако се ложачи на греење	II
Негователки	I
Носачи	II
Новинари	I
О	
Органисти – оргуљари	I
Отпаден материјал – собирачи	III
Овчари - види „Земјоделски стопанства“	
П	
Пастири	
а) на крупен добиток	III
б) на ситен добиток	II
Пчелари	II
а) печење на ракија	II

б) печење на костени, кикирики и слично	II
Пензионери	
а) ако не работат и не стопанисуваат	I
б) кои работат или се занимаваат со некоја работа вон работен однос со цел за стопанисување, се распоредуваат според видот на работата која ја обавуваат	
Пеачи кафеански и естрадни	I
Портири - види „Вратари“	
Пратеници - амбасадори, дипломатски персонал	I
Поштенски сообраќај	
а) писмоносачи, телеграфисти, телефонисти и друг административен персонал	I
б) доставувачи на телеграми, технички персонал кој врши преглед, поставува и одржува телефонски и телеграфски линии, амбулантен персонал во возовите, персонал кој работи на железнички станици и персонал кој работи на прием и испраќање на пакети на железничките станици и поштите	II
в) персонал кој врши инсталација и персонал за одржување и поставување на телефонски и телеграфски линии	III
Перачи	II
Полиција	
а) административен персонал кој обавува само канцелариски работи	I
б) органи на криминалистика и сродно на службата која се обавува на терен како и полицајци пешаци, сообраќајци и полицајци на гранични премини	II
в) полицајци коњаници и полицајци на железничка служба	III
г) полицајци возачи и мотоциклисти	III
Пратители на стоки во транспорт	III
Превозници	
- со добиточна запрега и со моторно возило	III
Приватник – рентниер	I
Продавач на среќки, весници, брошури и сл. кои вршат	
- продажба по улици и по локали	I
Професори - види Наставен персонал	
Пиротехничари	III + 100%
Подрумари	
а) ако вршат само надзор	II
б) ако и физички работат	III
Патари	
а) кои физички работат	II
б) патари надзорници	I
Противпожарникари	
а) професионални	III
б) доброволни, кога се осигуруваат поединечно и само за ризикот од противпожарната дејност	I
Пристанишен персонал	
а) пристанишен капетан, инспектор, диспонент	I
б) пристанишни техничари, инжинџери прометници и пристанишни стражари	II
в) пристанишни магационери и пристанишни работници	III
P	
Радиотелевизиски станици	

а) административен и управен персонал, спикери, сценаристи, режисери, уредници на емисии, статисти, актери, пеачи и миксери	I
б) инженери, механичари, техничари, сниматели, камермани на копно	II
в) подводни и воздухопловни сниматели, камермани, телевизиски монтери и електричари, монтери на антени и релејни станици, како и др.неквалификувани работници	III
Работници во фабрики и др.организации	
бижутериски и филигрански производи,	
бонбони,	
бонбони и чоколади,	
тутун,	
галантериски производи од алабастер, гипс, смола, коски, рожњачи, кожа на вештачки маси и сл,	
хемиски и фармацевтски производи без лесно запаливи и отровни материјали и загушливи гасови,	
на кекси, конзерви и теста,	
на чадори, куфери, лекови, освен на фабриките на етер,	
на одело (конфекција),	
моливи,	
ортопедски помагала,	
на хартија и картонажни производи, полнители на алкохол и безалкохолни пијалоци,	
на пишувачки и сметачки машини,	
на санитарскиот материјал (вата,завој,газа и сл),	
на часовници,	
на суперфосфати,	
на текстилна индустрија (предилница, ткачница и трикотажа) и на плетени производи, производи на алишта, на вреќи и јута	II
Работници од останатите фабрики, кои овде не се изрочно наведени, се распоредуваат во класата на опасност	III
За персонал кој работи при посебни опасни околности и при работи кај кои уште не е испитан ризикот потребно е да се прибави посебна одлука.	
Разнесувачи на списанија и плакати	I
Ресторани - види „Угостителски организации“	
Ревизори	
а) на парни котли	II
б) на електро-постројување	III
Рибари професионални	
а) на реки и езера	II
б) на море	III
Рибници	
а) управник и административен персонал	I
б) персонал кој физички работи	II
Ронители	III + 50%
Рудари	
а) рудари и сите други работници кои работат на површинско јамско копање, инжињери и надзорен персонал кој влегува во окна	III
б) инженери и надзорен персонал кој не влегува во окна, хемичари, лаборанти и магационери вон јами	II
в) останатиот персонал се распоредува спрема дејноста што ја врши.	
С	

Санитарни техничари	
а) во установи	I
б) во индустрија	II
Сервис за перење на алишта	
а) персонал кој прима и издава алишта	I
б) персонал кој работи со машини за перење на алишта и персонал кој пегла	II
Скелеџии и сплавари	III
Сликари академски	
а) во атељеа или природа	I
б) на скели (реставратори, кописти на фрески)	II
Сплавари	III
Спелеолози	III
Спортски тренери - види Наставен персонал	
Стрводери – шинтери	III
Студенти	
а) на ветерина, рударство, фискултура	II
б) сите останати	I
Свештеници	I
Светилник – чувар	II
Спортски студии	II
T	
Театарски персонал	
а) актери, статисти, пеачи, сценаристи, режисери, интенданти, благајници, гардеробери и суфлери, вратари, билетари и редари	I
б) играчи на балет	II
в) технички персонал по вид на работење - види „Занаетчи“	
Техничка служба	
а) технички службеници ако работат само во канцеларија или вршат надзор на теренот, фабриките и погоните каде работниците спаѓаат во II класа на опасност	I
б) ако вршат надзор во тунели, рудници, при градба на мостови, хидроцентрали, брани, бунари и погони каде работниците спаѓаат во III класа на опасност	II
в) ако влегуваат во тунели, ровови и рударски окна	III
Телевизија - види Радио-телевизиски станици	
Топлани	
а) погонски инжињери, надзорници и сл.	II
б) останатиот персонал	III
Трафиканти	I
Трактористи - види „Земјоделски стопанства“	
Трамвајски и тролејбуски сообраќај	
а) контролори, ревизори и кондуктери, скретничари и чистачи на шини	I
б) возачи	III
Транспортни претпријатија - види „Шпедиција“	
Трговски претпријатија	
1.со лесна стока (манифактура, конфекција, галантерија, бижутерија, дрогерија, парфимерија, книжара и продавница на хартија)	I

2.со тешка стока (железо, метал, машини, стакло, колонијал и земјоделски производи), намештај, огревен и градежен материјал	II
3.персонал во магацини:	
а) персонал кој води надзор	I
б) персонал кој физички работи во магацин со лесна стока	II
в) персонал кој физички работи во магацини со тешка стока	III
Трговски застапници, агенти, патници	II
У	
Угостителски организации (хотели, ресторани, кафеани, гостилници, бифиња и локали за јавна исхрана)	
а) директори и надзорен персонал, персонал во рецепции и менувачници, гардеробери, вратари и лифтбои	I
б) келнери и персонал во кујни, шанкисти, бармени и собарки	II
в) подрумски работници	III
Умноболници - види Болници за душевни и нервни болести	
Ученици преку 15 години старост	
а) со теоретска настава, на технички, шумарски и други стручни училишта со теоретска и практична настава	I
б) на поморски училишта и академии со практични вежби на бродови	III
в) на училишта во стопанство спрема структурата за која се спремаат	
Учители - види Наставен персонал	
Ф	
Фабрики	
А.Мајстори, работодаватели и надзорници:	
а) во фабрики каде работниците спаѓаат во II класа на опасност	I
б) во фабрики каде работниците спаѓаат во III класа на опасност	II
Б.Технички раководители - види Техничка служба	
В.Персонал што обавува физички работи - види работници	
Г.Магационери – види Магационери	
Филмски организации	
а) артисти, уметници,статисти и целокупен оперативен и технички персонал	II
б) артисти кои изведуваат:акробатски вежби, скокови, атракции, ризични возења, јавања, се качуваат по карпи или по брда, подводни сниматели	III + 200%
в) каскадери	III + 300%
г) останати и квалификувани и неквалификувани работници	III
Филмските екипи ако се осигуруваат само за ризикот снимање и патување, премијата предвидена со Тарифата се намалува за 30%.	
Физички работници - неквалификувани работници кои се ангажираат повремено	III
Фоторепортери	II
Фудбалери	III + 100%
Х	
Хаварија – комесари	II
Хемичари	
а) ако работат со отровни гасови, лесно запаливи или со експлозивни материји	III
б) ако работат со останати материјали	II
Хемиско чистење	
а) работници кои примаат и издаваат предмети	I
б) работници кои работат при чистење и пеглање	II

Хиподроми	
а) управници	I
б) џокеји, коњушари и останатиот персонал	III
Хирурзи - види лекари	
Хотели - види угостителски организации	
Ц	
Царинарници	
А.Персонал во административна служба	
ако е службата канцелариска или службата е исклучиво надворешна	I
Б.Персонал во ревизиона служба	
а) во внатрешноста	I
б) во пограничното подрачје	II
В.Персонал на стражарска служба	II
Циркуси	
а) директор, билетари, биненмајстори, музичари и останатиот административен персонал	I
б) балерини на душеме, жонглери, клоновни	II
в) атлети, борачи, боксери, балерини на жица, јавачи, тренери, џокери, домпери (укротители на сверови, еквилибристи, чувари и хранители на сверови)	III
Црквењаџи и свонари	I
Ч	
Чамци превозници (на весла и моторни погони)	
а) на море	III
б) на реки и езера	II
Чистачи	
а) на автобуси, тролејбуси, трамваи, коңдури, излози и канцелариски простории	II
б) на паркет, улици и патишта, вагони, работилници, погони, хали и сл.	II
в) бунари, канализации, септички јами, парни котли, прозорци, фасади и цистерни	III
Чистач на бројки (на стурјомери), водомери и слично	I
Чувари	
а) на велоипеди и моторни возила, на историски споменици, на магацини (дневна служба), паркови, јавни насади	I
б) на брани, мостови, тунели, гробишта, нокни чувари, полиња, шуми, лозја, багаж, рибарски ревири, светилници, трафостаници, шуми од пожари и силоси	II
в) на ловечки ревири, животни во зоолошка градина	III
г) чувари на чамци и издаватели	I
Ш	
Шофери	III
(ако возат и мотоцикл, да се засмета и доплатак)	
Шпедиција - транспортни организации	
а) надзорници и евидентичари	I
б) магационери и останати транспортни работници	III
Штројачи	III
Шумарство	
а) надшумари, шумари и шумарски службеници кои вршат надзор	I
б) чувари на шуми и шумски манипуланти	III
в) дрвосечачи и други шумски работници	III

**РАСПОРЕД
САМО ЗА САМОСТОЈНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ**

Туристи, излетници, лица на одмор и допуст	
а) на море и езера	I
б) кружно патување	I
в) лов на диви животни	III
г) лов	II
д) лазење по стрмнини (алпинисти)	III
ѓ) риболов	II
Незапослени лица	
а) ако работат дома и по двор	I
б) ако работат и други работи се распоредуваат према видот на работата.	
Истражување – експедиција	
а) во уште неиспитани подрачја	III + 100%
б) на планини преку 6000 м височина	III + 200%
в) арктикот, антарктикот, тропски и пустински краишта	III + 100%
г) со мали бродови – средоземието	III
д) со мали бродови – океани	III + 200%
За други дејности кои не се поврзани со занимањето, класата на опасност ја одредува секторот во склад со слични ризици кои го сочинуваат пописот по занимање, распоредот на спортовите во класите на опасност и напред наведениот попис.	

**РАСПОРЕД
НА СПОРТОВИТЕ ПО КЛАСИ НА ОПАСНОСТИ**

ВИД НА СПОРТОТ	Класа на опасност
1.Автомобилизам и мотоциклизам:	
со трки, натпревари, возење за оцена и тренинзи за нив	10
2.Аероклубови	9
3.Алпинистика-планинарење, лазење по стрмнини, качување на глечери и смучање без оглед на височината	9
4.Атлетика	
а) лесна	2
б) тешка, освен борење и бокс	3
5.Бадмингтон	1
6.Бејзбол	6
7.Бодибилдинг	3
9.Борење:	
а) грчко римски стил	5
б) слободен стил	5
в) кечери	10
10.Ватерполо	4
11.Вежби:	

а) слетови	1
б) гимнастика на справи	3
12.Велосипедисти (рекреативци)	4
13.Велосипедизам:	
со трки од сите видови и тренинзи за нив	8
14.Воздухопловно моделарство	
а) без ризикот летање	1
б) со ризикот летање-додатна премија од Тарифа II/4	5
15.Гимнастика:	
а) прости вежби	1
б) вежби на справи	3
16.„Гокард“	8
17.Голф	1
18.Дигање товар	3
19.Едрење, веслање, пливање и скијање на вода:	
а) на море	4
б) на внатрешни води	2
20.Јавање:	
а) спортско јавање	4
б) галопски и касачки трки	6
в) трки преку пречки	8
21.Кајак возење	5
22.Карате	7
23.Кошарка	4
24.Куглање	1
25.Лизгање на мраз	3
26.Ловечки спорт	3
27.Логорување со занимање со разни спортски дисциплини	3
28.Мечување	2
29.Моторциклизам, автомобилизам и мопедизам:	
а) со трки, натпревари, возење за оцена, рели и тренинзи за нив	10
б) контролори и придружници во автомобили или на моторцикли и авто-мото трки	6
в) мопедизам-натпревари и тренинзи	8
30.Одбојка	2
31.Организатори на спортски натпревари:	
а) за автомото спорт (стартери, мерачи на време, контролори на стази, записничари и редари)	2
б) за останатите спортови	1
32.Пинг понг	1
33.Планинарење:	
а) одење по планинарски патишта до 3000 метри надморска височина исклучувајќи го качувањето по стрмништа и качување на глечери-мразарници без оглед на височината	3
б) исто со вообичаено скијање без учество во скијачки натпревари и тренинзи за истите	4
в) алпинизам	9

34.Пливање	
а) на море	2
б) на внатрешни води	2
в) маратонско пливање	5
35.Рагби	8
36.Ракомет	3
37.Рибарење	
а) на отворено море	4
б) реки и езера	2
в) подводен риболов	8
38.Ролшување	2
39.Санкање:	
а) на обични санки	2
б) спортски санки за натпревари	6
в) на боб	9
40.Скокови во вода	4
41.Скијање:	
а) вообичаено скијање (турно скијање до 3000 метра надморска височина, без учество на натпревари и тренинзи за нив и спортско трчање)	4
б) исто како под а), на височина над 3000 метри	6
в) скијање со учество во скијачки натпревари и тренинзи за нив (скокање, летање, слалом, велеслалом, спуштање, смук, трки и итн.)	8
42.Спелеолози	9
43.Спортски судии	2
44.Сурфање:	
- на море	4
- на внатрешни води	2
45.Стрелачки спорт	2
46.Тенис	2
47.Тоцилање	2
48.Тренери:	
- за спортови од 1-4 класа на опасност	1
- за спортови од 5-7 класа на опасност	2
- за спортови 8-10 класа на опасност	3
49.Трки со моторни спортски чамци	9
50.Ученици на авто – училишта	5
51.Ученици за физкултура	3
52.Фудбал	7
53.Хокеј:	
а) на трева	7
б) на мраз	8
в) на ролшуи	8
54.Џиу-Џицу и Џудо	8

**РАСПОРЕД
НА ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТИ ПО КЛАСА НА ОПАСНОСТ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ**

1.ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО	
Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија	2
Производство и преработка на јаглен	3
Производство и преработка на нафта	3
Црна металургија	3
Металургија на обоени метали	3
Производство, оплеменување и преработка на неметални сировини (минерали)	2
Метална индустрија	3
Бродоградба	3
Електроиндустрија	2
Хемиска индустрија	2
Индустрија на градежен материјал	2
Дрвна индустрија	2
Производство на хартија	2
Текстилна индустрија	2
Индустрија на кожа и обувки	2
Индустрија на гума	2
Прехранбена индустрија	2
Графичка индустрија, новинска и издавачка дејност	2
Индустрија на тутун	2
Филмска индустрија	2
Геолошки и рударски истражувања	3
Останата неспомената индустрија	2
2.ЗЕМЈОДЕЛИЕ И РИБАРСТВО	
Земјоделие	2
Рибарство	2
Водостопанство	2
3.ШУМАРСТВО	
Стопанство	2
Лов	2
4.ГРАДЕЖНИШТВО	
Проектирање	1
Градење	3
Монтажа	3
Завршни работи во градежништвото	2
Премерување и картирање на земјиштето	2
Испитување на земјиштето и на градежни материјали	2
Работи во сопствена режија	3

5.СООБРАЌАЈ	
Железнички сообраќај	2
Поморски сообраќај	2
Речен и езерски сообраќај	2
Воздушен сообраќај	3
Друмски сообраќај	3
Градски сообраќај	2
Претоварни и останати услуги	3
Поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај	1
6.ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО	
Трговија на мало	2
Трговија на големо	2
Надворешна трговија	1
Трговски услуги	2
Деловни здруженија	1
Угостителство	2
7.ЗАНАЕТЧИСТВО	
Преработка на неметали	2
Металопреработувачка дејност	3
Изградба и поправка на помали пловни објекти	3
Производство на електрични апарати и прибор	2
Производство на хемиски производи	2
Производство на градежен материјал	3
Преработка на дрво	2
Преработка на хартија	2
Производство на текстилни производи	2
Преработка на кожа	2
Производство на гумени производи	2
Производство на прехранбени производи	2
Печатници	2
Производство и поправки на останати неспоменати предмети	2
Градежно занаетчиство	3
Занаетчиски лични и други услуги	2
8.СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ	
Станбена дејност	1
Комунална дејност	2
9.КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА ДЕЈНОСТ	
Дејност на училиштата	1
Научна дејност	1
Културно-просветна дејност	1
Уметничко-забавна дејност	1
Здравствена дејност	1
Социјална заштита	1
Фискултурна дејност	2
10.ДЕЈНОСТ НА ЈАВНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИ	

Јавните организации	1
Дејност на стопанските комори и др.	1
Финансии и осигурување	1
Дејност на заводите за социјално осигурување	1
Дејност на органите на власт и управата	1
Останати државни служби	1